



КБ ПУБЛИКУМ ИНВЕСТ  
АД СКОПЈЕ

Бул. Мито Хаџивасилев Јасмин 50 :А  
1000 Скопје, Македонија  
++38923204490 :Т  
++38923204494 :Ф  
info@kbpublikum.com.mk :@  
www.kbpublikum.com.mk :W

Број на трансакциска сметка – 30000002915662

## Пристапница во отворен инвестициски фонд

о.и.ф. КБ Публикум – Балансиран		Број на пристапница:
Ве молиме да го пополните овој формулар со печатни букви и да заокружите каде што е потребно		
<b>Податоци за инвеститорот</b> а. Физичко лице б. Правно лице  Име и презиме/Назив: Име и презиме на одговорно лице (за правни лица):  Број на л.к./пасош, важи до: Издаден-а од: ЕМБГ: ЕДБ: Матичен број: Адреса/седиште: Поштенски број/град/држава: Тел. Факс: Моб. Е-пошта: Број на трансакциска сметка: Банка: SWIFT (нерезиденти):	<b>Начин на информирање:</b> а. Пошта б. Е-пошта в. Друго:  <b>Овластен претставник на Друштвото:</b>  Име и презиме:  Место и датум:  Време на поднесување:	
<b>Овластен полномошник</b> а. Законски застапник б. Овластено лице  Име и презиме: Име и презиме на одговорно лице (за правни лица): Број на л.к./пасош, важи до: Издаден-а од: ЕМБГ: ЕДБ: Матичен број: Адреса: Поштенски број/ град/држава: Тел. Факс: Моб: Е-пошта:	<b>Изјава на овластен претставник на Друштвото</b> Изјавувам дека го запознав инвеститорот со содржината на Проспектот. Неговиот идентитет го утврдив со проверка на документ за лична идентификација.  Потпис:  <b>Овластување</b> Доколку клиентот при поднесување на пристапница и барање за купување на удели се претставува преку полномошник треба да приложи и нотарски заверено полномошно кое треба да содржи изрично овластување за купување на удели.	
<b>ИЗЈАВА НА ИНВЕСТИТОРОТ</b> Со потпишувањето на оваа пристапница, согласен сум да пристапам во отворениот инвестициски фонд КБ Публикум – Балансиран. Изјавувам дека сум информиран во врска со содржината на Статутот и Проспектот на Фондот и дека во целост ги разбираам и прифаќам. Согласен сум остварената добивка од својот удел во Фондот, Друштвото автоматски да ја реинвестира во Фондот, а правото на учество во добивката да го остварам преку откуп, односно продажба на удели. Сите податоци од оваа Пристапница се вистинити. Се обврзувам дека доколку во иднина дојде до промена на некој од податоците внесени во оваа Пристапница, навремено писмено ќе го известам КБ Публикум инвест АД Скопје.		

Потпис на лицето кое пристапува,  
овластен полномошник

За правни лица печат и потпис на  
одговорното лице

Место и датум